

Службен весник

на Република Македонија

Број 168

27 декември 2012, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3985. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта	2	3995. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 2 Скопје	13
3986. Одлука за времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година.....	9	3996. Одлука за избор на судии на Апелационен суд Скопје.....	13
3987. Исправка на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	10	3997. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	13
3988. Исправка на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствар на општина Охрид.....	10	3998. Одлука од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.....	16
3989. Исправка на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје.....	10	3999. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	16
3990. Објава од Министерството за финансии	12	4000. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	17
3991. Одлука за избор на судија на Основен суд Куманово	12	4001. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	17
3992. Одлука за избор на судии на Врховен суд на Република Македонија	12	4002. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18
3993. Одлука за избор на судии на Основен суд Скопје I Скопје.....	12		
3994. Одлука за избор на судија на Основен суд Кочани	12		

	Стр.		Стр.
4003. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	18	4006. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	19
4004. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19	4007. Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија.....	20
4005. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	19	4008. План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.....	20
		Огласен дел.....	1-40

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3985.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 24 декември 2012 година.

Бр.07-5268/1 Претседател
24 декември 2012 година на Република Македонија,
Скопје **Горге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12), во членот 1 зборовите: “основање на Агенција за државни патишта” се бришат.

Член 2

Членот 11 се менува и гласи:

„(1) Изградбата, реконструкцијата, рехабилитацијата, одржувањето, наплатата на патарина и други надоместоци или користењето на јавен пат, на дел од јавен пат, објекти на јавен пат или на дел од патниот појас на јавен пат можат да бидат предмет на концесија и/или јавно приватно партнерство под услови утврдени со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

(2) Концесијата и јавното приватно партнерство на јавен пат се уредуваат со договор во постапка и на начин утврден со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

(3) При концесија и јавно приватно партнерство на јавен пат може да се утврди плаќање на надоместок од страна на концедентот, како и плаќање на концесиски надоместок под услови предвидени со Законот за концесии и јавно приватно партнерство.”

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Одлуката за започнување на постапка за давање на концесија и/или јавно приватно партнерство на државен пат ја донесува Владата на Република Македонија на предлог на Јавното претпријатие.

(2) Одлука за давање на концесија и/или јавно приватно партнерство на општински пат донесува советот на општината, односно Советот на градот Скопје.”

Член 4

Членот 14 се менува и гласи:

„(1) За вршење на работите од јавен интерес од членот 5 од овој закон и за управување со државните патишта Владата на Република Македонија основа Јавно претпријатие.

(2) За извршување на работите од јавен интерес од ставот (1) на овој член Владата на Република Македонија донесува петгодишна програма на предлог на Јавното претпријатие со која се определува развојот и одржувањето на државните патишта која е во согласност со стратегијата од членот 13 став (1) од овој закон.

(3) Целите и задачите од петгодишната програма се спроведуваат со годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитацијата, одржување и заштита на државните патишта донесена од Јавното претпријатие од ставот (1) на овој член (во натамошниот текст: Јавното претпријатие).

(4) Работите на изградбата, реконструкцијата, рехабилитацијата, одржувањето и заштитата на општинските патишта ги вршат општините, односно градот Скопје.”

Член 5

Членот 15 се менува и гласи:

„(1) Изградбата на државен пат може да ја врши покрај Јавното претпријатие и друг инвеститор, по позитивна мислење од Јавното претпријатие и по добиена согласност од Владата на Република Македонија. По изградбата државниот пат се запишува во сопственост на Република Македонија.

(2) Изработка на проектната документација за изградба и реконструкција на државните патишта, покрај Јавното претпријатие, може да врши и друг инвеститор

по добиено позитивно мислење од Јавното претпријатие, кој по изработката три примероци од ревидираната проектна документација доставува до Јавното претпријатие.

(3) Изградбата на општински пат може да ја врши покрај општината или градот Скопје и друг инвеститор по добиена согласност од општината или градот Скопје. По изградбата, општинскиот пат се запишува во сопственост на Република Македонија.

(4) Изработка на проектната документација за изградба и реконструкција на општинските патишта, покрај општината или градот Скопје може да врши и друг инвеститор по добиено позитивно мислење од општината или градот Скопје, кој по изработката три примероци од ревидираната проектна документација доставува до општината или градот Скопје.”

Член 6

Членовите 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Член 7

Членот 21-а се менува и гласи:

„(1) Вработените во Јавното претпријатие кои вршат работи од јавен интерес согласно со овој закон имаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за јавните претпријатија и Законот за јавните службеници.

(2) Вработените во Јавното претпријатие кои вршат помошни и технички работи немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.”

Член 8

Членовите 21-б, 21-в, 21-г, 21-д, 21-ѓ, 21-е, 21-ж, 21-з, 21-с, 21-и, 21-ј, 21-к, 21-л, 21-љ, 21-м, 21-н, 21-њ, 21-о, 21-п, 21-р и 22 се бришат.

Член 9

Во членот 23 зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”, а по зборот “закон” се става запирка и се додаваат зборовите: “а може”.

Член 10

Во членот 25 став (2) зборовите: “на предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “со позитивно мислење од Јавното претпријатие”.

Член 11

Во членот 27 ставот (2) се менува и гласи:

“По исклучок од ставот (1) на овој член, поради состојбата на теренот и техничките можности на мостовите, галериите и други објекти на јавен пат ширината може да биде помала, но не помала од ширината на коловозот на јавен пат од пониска категорија, по поднесено барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното претпријатие издава потврда.”

Член 12

Членот 29 се брише.

Член 13

Во членот 33 ставот (2) се менува и гласи:

“Предавањето на државен пат во сообраќај се објавува во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Републиката од кои еден од весниците што се издаваат е на македонски јазик и еден од весниците што се издаваат на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и во „Службен весник на Република Македонија”, а предавањето на оп-

штински пат во сообраќај го објавува општината, односно градот Скопје во службен гласник на општината, односно градот Скопје по издавањето на одобрувањето за употреба на патот.”

Член 14

Во членот 34 ставот (2) се менува и гласи:

“Работите од ставот (1) на овој член за државните патишта Јавното претпријатие може со договор да ги отстапи на извршување на друго јавно претпријатие основано од Република Македонија или на правни лица регистрирани за вршење на овие работи избрани на јавен оглас согласно со закон.”

Член 15

Во членот 39 ставот (2) се менува и гласи:

“Работите на заштитата на државните патишта се во надлежност на Јавното претпријатие.”

Во ставот (6) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Член 16

Во членот 40 ставот (5) се менува и гласи:

“Телефонски, телеграфски и други кабловски водови, нисконапонски електрични водови, односно водови за напојување, канализација, водоводи, топловоди и други слични уреди можат да се поставуваат во заштитниот појас на патот врз основа на поднесено барање до Јавното претпријатие, а по добивање на одобрување за начинот на поставување на истите во заштитниот појас, а за општинските патишта и улици по добивање на одобрување издадено од општината, односно градот Скопје.”

Во ставот (6) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Ставовите (8) и (9) се менуваат и гласат:

“(8) Одобрувањето од ставот (5) на овој член не смее да се издаде ако со нивното поставување би се оштетил патот или ќе биде загрозувана безбедноста на сообраќајот, ако поставувањето битно влијае на одржувањето на патот или би била оневозможена неговата реконструкција.

(9) По исклучок инсталациите од ставот (5) на овој член можат да се поставуваат и во трупот на патот и во патниот појас на начин утврден во одобрувањето од ставот (5) на овој член.”

Член 17

Членот 41 се менува и гласи:

“(1) За одобрување за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта, за поставување на инсталации во заштитниот појас, за поставување на заштитни огради покрај државните патишта, за вонреден превоз и за прекумерно користење на пат се поднесува барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното претпријатие е должно во рок од 15 дена да одговори по истото.

(2) За издавање на одобрувањата од ставот (1) на овој член Јавното претпријатие води евиденција.”

Член 18

Во членот 41-а став (3) зборовите: “Агенцијата за државни патишта” се заменуваат со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Ставот (4) се менува и гласи:

“За одобрување на поставување заштитна ограда за објектите што се во функција на патот се поднесува барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното претпријатие е должно во рок од 15 дена да одговори по истото.”

Член 19

Во членот 43 ставот (1) се менува и гласи:

“Користење на државниот пат со возило кое празно или заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите, вкупната тежина и оскиниот притисок, се врши врз основа на одобрување за вонреден превоз издадено од Јавното претпријатие, а за општинските патишта со одобрување за вонреден превоз издадено од градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје по претходна согласност од Министерството за внатрешни работи.”

Ставот (3) се менува и гласи:

“Во одобрувањето од ставот (1) на овој член се одредуваат начинот и условите за извршување на превозот и трошоците за тој превоз.”

Ставот (5) се менува и гласи:

“Не смее да се одобри вонредниот превоз од ставот (1) на овој член доколку со извршувањето на вонредниот превоз би настанале поголеми и трајни оштетувања на патот или ако постојат други алтернативни патишта.”

Член 20

Во членот 44 ставовите (4) и (5) се менуваат и гласат:

“(4) За одобрување за прекумерно користење на јавниот пат од ставот (1) на овој член, корисникот поднесува барање до Јавното претпријатие, по кое Јавното претпријатие е должно во рок од 15 дена да одговори по истото.

(5) За одобрување за прекумерно користење на општинскиот пат од ставот (1) на овој член, корисникот поднесува барање до надлежниот орган во општината, односно градот Скопје, по кое надлежниот орган во општината, односно градот Скопје е должен во рок од 15 дена да одговори по истото.”

Член 21

Во членот 45 став (1) зборовите: “дозвола од Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “претходно одобрување од Јавното претпријатие”.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Во одобрувањето од ставот (1) на овој член се наведуваат условите за поставување на натписи и рекламни табли, надоместокот за поставување и користење на истите, како и условите за нивното отстранување.”

Член 22

Во членот 46 ставови (1) и (4) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Член 23

Во членот 46-а став (2) алинеја 5 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: “или договор за концесија на минерални или други сировини склучен со надлежен орган.”

Член 24

Во членот 47 зборовите: “по предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “во консултација со Јавното претпријатие”.

Член 25

Во членот 48 ставот (2) се менува и гласи:

“Во зависност од категоријата на патот, може да се побара од сопственикот да ги исече, односно поткастри дрвјата и другите насади заради зголемување на прегледноста и безбедноста на јавниот пат. Доколку сопственикот не постапи по барањето овие работи ќе ги изврши правното лице на кое му е доверено одржувањето на јавните патишта на сметка на сопственикот.”

Член 26

Во членот 49 ставот (3) се менува и гласи:

“Во зависност од категоријата на патот може да се поднесе барање до сопствениците, односно корисниците на земјиштето во зоната на триаголниците на прегледноста на јавниот пат за отстранување на објектите, дрвјата, насадите и другите предмети кои пречат на прегледноста, а доколку сопственикот или корисникот не го стори тоа во определен рок, тоа ќе го стори правното лице на кое му е доверено одржувањето на јавните патишта за сметка на сопственикот, односно корисникот.”

Член 27

Во членот 51 став (1) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Министерството за транспорт и врски во консултации со Јавното претпријатие”.

Во ставот (2) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Државниот инспекторат за транспорт”.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Државниот инспекторат за транспорт или општините, односно градот Скопје водат евиденција за сите изречени забрани на сообраќај на јавните патишта.”

Член 28

Во членовите 52 став (2) и 54 зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Член 29

Во членот 55 воведната реченица се менува и гласи: “Финансиските средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на јавните патишта и за работење на Јавното претпријатие се обезбедуваат од:”.

Точката 1 се менува и гласи:

“1) дел од акцизата од деривати од нафта;”.

Член 30

Членот 56 се менува и гласи:

“(1) Висината на средствата од членот 55 став (1) точка 1 од овој закон се утврдува со одлука на Владата на Република Македонија и истата не може да биде помала од 20% од вкупниот приход по основ на акциза од деривати од нафта.

(2) Средства од ставот (1) на овој член се трансферираат од Буџетот на Република Македонија на сметка на Јавното претпријатие од членот 4 став (1) од овој закон, најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.”

Член 31

Во членовите 58 ставови (3) и (4) и 59 зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Член 32

Членот 60 се менува и гласи:

“(1) Од средствата од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што сопствениците на моторните возила го плаќаат при регистрација на возилото сопствениците на моторните возила 99% директно уплаќаат на сметка на Јавното претпријатие, а 1% станиците за технички преглед на моторни возила по извршениот технички преглед веднаш го трансферираат на сметка на Републичкиот совет за безбедност на патиштата.

(2) Станиците за технички преглед на моторни возила се должни на сопствениците на моторните возила да им го пресметаат износот од 99% кој треба да го платат како надоместок за употреба на јавните патишта (патна такса) за Јавното претпријатие при регистрацијата на моторните возила и без доказ за платен надоместок.”

сток за употреба на јавните патишта (патна такса) за Јавното претпријатие, не смее да се изврши технички преглед на возилото.

(3) Јавното претпријатие склучува договори за извршување на работи поврзани со надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила што сопствениците на моторните возила го плаќаат при регистрација на возилото со правните лица овластени за вршење технички преглед на возила.

(4) Од уплатените средства на сметка на Јавното претпријатие, а остварени по основ на надоместокот од ставот (1) на овој член, 50% се приход на Јавното претпријатие и се користат за изградба, реконструкција, рехабилитација и заштита на државните патишта, а 50% се распределуваат на општините, односно на градот Скопје за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици согласно со годишната програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици.

(5) Распределбата на средствата на општините, односно на градот Скопје го врши Јавното претпријатие врз основа на следниве критериуми: должината на општинските патишта и улици, бројот на регистрирани возила во општината и бројот на жители во општината и површина на општината.

(6) Начинот на распределба на средствата од ставот (4) на овој член го пропишува министерот за транспорт и врски.

(7) За реализација на средствата од ставот (4) на овој член општините, односно градот Скопје поднесуваат извештај до Јавното претпријатие.”

Член 33

Во членот 61 став (1) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие”.

Член 34

Во членот 62 зборовите: “по предлог на Агенцијата” се заменуваат со зборовите: “врз основа на мислење од Јавното претпријатие”.

Член 35

По членот 65-а се додава нов член 65-б, кој гласи:

“Член 65-б

(1) Наплатните станици се под постојан видеонадзор над процесот на наплата на патарина.

(2) Видеозаписот претставува доказ за утврдени нередовности при наплатата на патарина.

(3) Снимениот материјал од ставот (1) на овој член задолжително се чува шест месеци, по што материјалот се уништува, освен материјалот што претставува доказ во кривична или прекршочна постапка со кој се постапува согласно со закон.”

Член 36

Во членот 66 став (1) точка 2 зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие.”

Во ставот (3) зборот “Агенцијата” се заменува со зборовите: “Јавното претпријатие.”

Член 37

Во членот 69-а по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Заради отстранување на утврдените неправилности согласно со членот 65-б од овој закон, инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот да поднесе соодветна прекршочна или кривична пријава.”

Член 38

Во членот 77 став (1) точката 3 се менува и гласи:

“постапи спротивно на членот 60 став (2) од овој закон или ако не врши уплата на средствата согласно одредбите од членот 66-д од овој закон;”.

Член 39

Во членот 78 став (1) точката 1 се брише.

Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 1, 2 и 3.

Точката 5 се брише.

Точките 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

По точката 13 која станува точка 11 се додава нова точка 12, која гласи:

“12) стори прекршок утврден согласно со членот 65-б став (2) од овој закон.”

Во ставот (3) броевите “точки 4, 7 и 10” се заменуваат со броевите “точки 3, 5, 8 и 12”.

Член 40

Во членот 80 став (1) броевите “6, 7, 8, 9, 10 и 11” се заменуваат со броевите “4, 5, 6, 7, 8 и 9”.

Во ставот (2) броевите “10 и 11” се заменуваат со броевите “8 и 9”.

Во ставот (6) броевите “10 и 11” се заменуваат со броевите “8 и 9”.

Член 41

Во членот 81 став (1) броевите “1, 2, 3, 4, 5, 10 и 11” се заменуваат со броевите “1, 2, 3, 8 и 9”.

Член 42

Во членот 81 став (1) зборовите: “78 став (1) точки 6, 7, 8 и 9” се заменуваат со зборовите: “78 став (1) точки 4, 5, 6 и 7”.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 43

Владата на Република Македонија во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе донесе акт за основање на Јавното претпријатие од членот 14 став (1) од овој закон.

Јавното претпријатие ќе започне со работа со денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

До започнувањето со работа на Јавното претпријатие, Агенцијата за државни патишта продолжува да ги врши работите од негова надлежност согласно со Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 и 44/12).

Со денот на започнувањето со работа Јавното претпријатие ги презема вработените, средствата и имотот, архивата, како и правата и обврските на Агенцијата за државни патишта.

Член 44

Склучените договори меѓу Агенцијата за државни патишта со Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Македонија пат - Скопје, за работите на одржување, заштита на државните патишта и наплата на патарина, продолжуваат до истекот на рокот за кој се склучени со можност за нивно продолжување до изборот на правно лице на јавен оглас согласно со членот 58 став (3) од овој закон.

Член 45

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта “Македонија пат” - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ број 53/2009).

Член 46

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните патишта.

Член 47

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIM DHE PLOTESIM TË LIGJIT PËR RRUGË PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për rruge publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 dhe 44/12), në nenin 1 fjalet: "theme- limit të Agjencise për Rruge Shtetore" shlyhen.

Neni 2

Neni 11 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndertimi, rikonstruktimi, rehabilitimi, mirembajtja, pagesa e takses rrugore dhe i kompensimeve tjera ose shfrytëzimi i rruges publike, i një pjese të rruges publike, objekteve në rruge publike ose i një pjese të brezit rrugor në rruge publike, mund të jene objekt i koncesionit dhe/ose partneritetit privat publik në kushte të percaktuara me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.

(2) Koncesioni dhe partneriteti privat publik të rruges publike, rregullohen me marrevshje në procedure dhe në menyre të percaktuar me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik.

(3) Gjate koncesionit dhe partneritetit privat publik të rruges publike, mund të percaktohet pagesa e kompensimit nga ana e koncedentit, si dhe pagesa e kompensimit të koncesionit, në kushte të percaktuara me Ligjin për koncesione dhe partneritet privat publik."

Neni 3

Neni 12 ndryshohet si vijon:

"(1) Vendimin për fillimin e procedures për dhenien e koncesionit dhe/ose partneritetit privat publik të rruges shtetore e merr Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Ndermarrjes publike.

(2) Vendimin për dhenien e koncesionit dhe/ose partneritetit privat publik të rruges komunale e merr Keshilli i Komunes, gjegjesisht Keshilli i Qytetit të Shkupit."

Neni 4

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kryerjen e puneve me interes publik nga neni 5 i ketij ligji dhe për menaxhim me rruget publike, Qeveria e Republikës së Maqedonise themelon ndermarrje publike.

(2) Për kryerjen e puneve nga paragrafi (1) i ketij neni Qeveria e Republikës së Maqedonise miraton program pesevjecar me propozim të ndermarrjes publike me të cilin percaktohet zhvillimi dhe mirembajtja e rrugeve shtetore, i cili eshte në pajtim me strategjine nga neni 13 paragrafi (1) i ketij ligji.

(3) Qellimet dhe detyrat e programit pesevjecar zbatohen me program vjetor për ndertimin, rikonstruksionin, rehabilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve shtetore të miratuar nga Ndermarrja publike nga paragrafi (1) i ketij neni (në tekstin e metejme: Ndermarrje publike).

(4) Punet e ndertimit, rikonstruksionit, rehabilitimit, mirembajtjes dhe mbrojtjes së rrugeve komunale i kryejne komunat, gjegjesisht qyteti i Shkupit."

Neni 5

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndertimin e rruges shtetore mund ta kryeje krahas Ndermarrjes publike edhe investuesi tjetër pas mendimit të marre nga ndermarrja publike dhe pas pelqimit të marre nga Qeveria e Republikës së Maqedonise. Pas ndertimit, rruga publike regjistrohet në pronesi të Republikës së Maqedonise.

(2) Perpilim të dokumentacionit të projektit për ndertimin dhe rikonstruktimin e rrugeve shtetore, krahas Ndermarrjes publike mund ta kryeje edhe investuesi tjetër pas mendimit të marre pozitiv nga Ndermarrja publike, i cili pas perpilimit tre ekzemplare nga dokumentacioni i reviduar i projektit i dorezon në Ndermarrjen publike.

(3) Ndertimin e rruges komunale mund ta kryeje krahas komunes ose Qytetit të Shkupit edhe investues tjetër pas pelqimit të marre nga komuna ose Qytetit të Shkupit. Pas ndertimit, rruga komunale regjistrohet në pronesi të Republikës së Maqedonise.

(4) Perpilimin e dokumentacionit të projektit për ndertim dhe rikonstruktimit të rrugeve komunale, krahas komunes ose Qytetit të Shkupit mund ta kryeje edhe investuesi tjetër pas mendimit të marre pozitiv nga komuna ose Qytetit të Shkupit, i cili pas perpilimit tre ekzemplare nga dokumentacioni i reviduar i projektit i dorezon në Qytetin e Shkupit."

Neni 6

Nenet 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Neni 7

Neni 21-a ndryshohet si vijon:

"(1) Të punesuarit në Ndermarrje publike, të cilet kryejne pune me interes publik në pajtim me kete ligj kane status të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre nga marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për ndermarrje publike dhe Ligjit për nepunes publike.

(2) Të punesuarit në Ndermarrje publike, të cilet kryejne pune teknike nuk kane status të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, detyrat dhe pergjegjesite e tyre nga marredhenia e punes, zbatohen dispozitat e Ligjit për marredhenie pune."

Neni 8

Nenet 21-b, 21-v, 21-g, 21-d, 21-gj, 21-e, 21-zh, 21-z, 21-x, 21-i, 21-j, 21-k, 21-l, 21-l, 21-m, 21-n, 21-nj, 21-o, 21-p, 21-r dhe 22 shlyhen.

Neni 9

Në nenin 23 fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike", e pas fjales "ligj" vihet presje dhe shtohen fjalet: "e mundet".

Neni 10

Në nenin 25 paragrafi (2) fjalet: "me propozim të Agjencise" zevendesohen me fjalet: "me mendim pozitiv nga Ndermarrja publike".

Neni 11

Në nenin 27 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Me perjashtim të paragrafit (1) të ketij neni, për shkak të gjendjes në terren dhe mundesive teknike në ura, galeri dhe objekte tjera të rruges publike gjerësia mund të jete më e vogel, por jo më e vogel se gjerësia vijes rrugore të rruges publike të kategorise më të ulet, pas kerkeses së parashtruar të Ndermarrja publike, pas kesaj Ndermarrja publike leshon vertetim."

Neni 12

Nenin 29 shlyhet.

Neni 13

Në nenin 33 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Leshimi i rruges shtetore në komunikacion shpallet në së paku dy gazeta ditore që dalin në territorin e Republikës nga të cilat një gazete që botohet është në gjuhën maqedonase dhe një gazete që botohet është në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetareve që flasin gjuhë të ndryshme zyrtare nga gjuha maqedonase dhe në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa leshimin e rruges komunale në komunikacion e shpall komuna, respektivisht Qyteti i Shkupit në gazeten zyrtare të komunes gjegjësisht të Qytetit të Shkupit, pas leshimit të lejes për përdorimin e rruges."

Neni 14

Në nenin 34 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Punet nga paragrafi (1) i këtij neni për rrugët shtetore, Ndermarrja publike me marreveshje mund t'ua kalojë për realizim ndermarrjes tjetër publike të themeluar nga Republikës së Maqedonisë ose personave juridike të regjistruar për kryerjen e këtyre punëve të zgjedhur në shpallje publike në pajtim me ligjin."

Neni 15

Në nenin 39 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Punet e mbrojtjes së rrugëve shtetore janë në kompetencë të Ndermarrjes publike".
Në paragrafin (6) fjala: "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "Ndermarrja publike".

Neni 16

Në nenin 40 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Vijat telefonike, telegrafike dhe vijat tjera me kablo, vijat elektrike me tension të ulët, respektivisht vijat për furnizim, për kanalizim, ujësjellesit, percuesit e nxehjes dhe aparate tjera të ngjashme, mund të vendosen në brezin mbrojtës të rruges, në baze të kërkesës së parashtruar te Ndermarrja publike, e pas marrjes së lejes për menyrën e vendosjes së tyre në brezin mbrojtës, ndërsa për rrugët dhe rrugicat komunale, pas marrjes së lejes të leshuar nga komuna gjegjësisht nga qyteti i Shkupit."
Në paragrafin (6) fjala: "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "Ndermarrja publike".
Paragrafet (8) dhe (9) ndryshohen si vijojnë:
"(8) Leja nga paragrafi (5) i këtij neni, nuk mund të leshohet nëse me vendosjen e tyre do të demtohej rruga ose do të rrezikohej siguria e komunikacionit, nëse vendosja ndikon dukshëm në mirembajtjen e rruges ose do të pamundësohej rikonstruktimi i saj.
(9) Me përjashtim, instalimet nga paragrafi (5) i këtij neni mund të vendosen edhe në bazën e rruges dhe në brezin rrugor vetëm në mënyrë të përcaktuar në leje nga paragrafi (5) i këtij neni."

Neni 17

Neni 41 ndryshohet si vijon:
"(1) Për leje për vendosjen e mbishkrimeve dhe tabelave reklamuese në brezin mbrojtës të rrugëve publike, për vendosjen e instalimeve në brezin mbrojtës, për vendosjen e rrethojave mbrojtëse pranë rrugëve shtetore, për transport të jashtëzakonshëm dhe për shfrytëzim tejmasë të rruges parashtrohet kërkesë te Ndermarrja publike, pas kësaj Ndermarrja publike detyrohet që në afat prej 15 ditësh t'i përgjigjet të njëjtes.
(2) Për leshimin e lejeve nga paragrafi (1) i këtij neni Ndermarrja publike mban evidence".

Neni 18

Në nenin 41-a paragrafi (3) fjala: "Agjencia për Rrugë Publike" zëvendësohet me fjalët: "Ndermarrja publike".
Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:
"Për leje për vendosjen e rrethojave mbrojtëse për objekte që janë në funksion të rruges parashtrohet kërkesë te Ndermarrja publike, pas kësaj Ndermarrja publike detyrohet që në afat prej 15 ditësh t'i përgjigjet të njëjtes."

Neni 19

Në nenin 43 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Shfrytëzimi i rruges shtetore me automjet që është i zbratur ose së bashku me ngarkesën i tejkalon kushtet e përcaktuara në aspekt të dimensioneve, të peshës së përgjithshme dhe shtypjes boshtore, bëhet në baze të lejes për transport të jashtëzakonshëm, të leshuar nga Ndermarrja publike, ndërsa për rrugët komunale me leje për transport të jashtëzakonshëm të leshuar nga kryetari i komunes gjegjësisht kryetari i komunes së qytetit të Shkupit, pas pëlqimit paraprak nga Ministria e Punëve të Brendshme."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:
"Në lejen nga paragrafi (1) i këtij neni, përcaktohen menyrat dhe kushtet për realizimin e transportit dhe shpenzimet për atë transport."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Nuk guxon të lejohet transport i jashtëzakonshëm nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse me kryerjen e transportit të jashtëzakonshëm mund shkaktohen dëmtime më të mëdha dhe të përhershme të rruges ose nëse ekzistojnë rrugë tjera alternative."

Neni 20

Në nenin 44 paragrafet (4) dhe (5) ndryshohen si vijojnë:

"(4) Për lejim të shfrytëzimit tejmasë të rruges publike nga paragrafi (1) i këtij neni, shfrytëzuesi parashtron kërkesë te Ndermarrja publike, pas kësaj Ndermarrja publike detyrohet që në afat prej 15 ditësh t'i përgjigjet të njëjtes.
(5) Për lejim të shfrytëzimit tejmasë të rruges komunale nga paragrafi (1) i këtij neni, shfrytëzuesi parashtron kërkesë te organi kompetent komunal, gjegjësisht qyteti i Shkupit, pas kësaj organi kompetent komunal, gjegjësisht qyteti i Shkupit, detyrohet që në afat prej 15 ditësh t'i përgjigjet të njëjtes."

Neni 21

Në nenin 45 paragrafi (1) fjala: "lejes nga Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "lejes paraprake nga Ndermarrja publike".
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Në lejen nga paragrafi (1) i këtij neni, shenohen kushtet për vendosjen e mbishkrimeve dhe të tabelave reklamuese, kompensimi për vendosjen dhe shfrytëzimin e të njëjtave, si dhe kushtet për largimin e tyre."

Neni 22

Në nenin 46 paragrafet (1) dhe (4) fjala "Agjencia" zëvendësohet me fjalët: "Ndermarrja publike".

Neni 23

Në nenin 46-a paragrafi (2) alineja 5 pika në fund shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose marreveshja për koncesion të lendeve të para minerale apo të tjera e lidhur me organin kompetent."

Neni 24

Në nenin 47 fjala: "me propozim të Agjencisë" zëvendësohet me fjalët: "në konsultime me Ndermarrjen publike".

Neni 25

Në nenin 48 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"Varesisht nga kategoria e rruges mund të kërkohej nga pronari që t'i preste respektivisht t'i shkurtoje drurët dhe fidanet tjera për zmadhimin e shikueshmërisë dhe sigurisë së rruges publike. Nëse pronari nuk vepron sipas kërkesës keto punë do t'i kryejë personi juridik të cilit i është ngarkuar mirembajtja e rrugëve publike në llogari të pronarit."

Neni 26

Në nenin 49 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Varesisht nga kategoria e rruges mund të paraqitet kerkese te pronaret, gjegjesisht shfrytezuesit e tokes në zonen e trekendeshave të shikueshmerise së rruges publike, për largimin e objekteve, drureve, fidaneve dhe sendeve tjera të cilat e pengojne shikueshmerine, e nese pronari ose shfrytezuesi nuk e bën kete në afatin e percaktuar, kete do ta beje personi juridik të cilit i eshte ngarkuar mirembajtja e rrugeve publike në llogari të pronarit, gjegjesisht të shfrytezuesit."

Neni 27

Në nenin 51 paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ministria e Transportit dhe Lidhjeve në konsultime me Ndermarrjen publike".

Në paragrafin (2) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Inspektorati Shtetëror i Transportit".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Inspektorati Shtetëror i Transportit ose komunat, perkatesisht qyteti i Shkupit, mbajne evidence për të gjitha ndalimet e kumtuara të komunikacionit në rruge publike."

Neni 28

Në nenet 52 paragrafi (1) dhe 54 fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".

Neni 29

Në nenin 55 fjalja hyrese ndryshohet si vijon: "Mjetet financiare për ndertimin, rikonstruktimin, rehabilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve publike dhe për punen e Ndermarrjes publike sigurohen nga:".

Pika 1 ndryshohet si vijon:

"1) pjesa e akcizes nga derivatet e naftes;".

Neni 30

Neni 56 ndryshohet si vijon:

"(1) Lartesia e mjeteve nga neni 55 paragrafi (1) pika 1 të ketij ligji, percaktohet me vendim të Qeverise së Republikës së Maqedonise dhe e njejta nuk mund të jete më e vogel se 20% nga të hyrat e pergjithshme në baze të akcizes nga derivatet e naftes.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) i ketij neni, transferohen në Buxhetin e Republikës së Maqedonise në llogari të Ndermarrjes publike nga neni 4 paragrafi (1) të ketij ligji, së paku kater here në vit, në intervale prej më së shumti tre muajsh kalendarike".

Neni 31

Në nenet 58 paragrafet (3) dhe (4) dhe 59 fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".

Neni 32

Neni 60 ndryshohet si vijon:

"(1) Nga mjetet e kompensimit për shfrytezimin e rrugeve publike për automjete dhe automjete me rimorkio që pronaret e automjeteve i paguajne gjate regjistrimit të automjetit, pronaret e automjeteve 99 % i paguajne direkt në llogari të Ndermarrjes publike, ndersa 1% stacionet e kontrollit teknik të automjeteve pas kontrollit të kryer menjehere i transferojne në llogarine e Keshillit Republikan për Sigurine e Rrugeve.

(2) Stacionet e kontrollit teknik të automjeteve detyrohen që pronareve të automjeteve t'ua llogarisin shumen prej 99 % që duhet ta paguajne si kompensim për shfrytezimin e rrugeve publike (takse rrugore) për Ndermarrjen publike gjate regjistrimit të automjetit dhe pa deshmi për kompen-

sim të paguar për shfrytezimin e rrugeve publike (takse rrugore) për Ndermarrjen publike, nuk guxon të kryhet kontroll teknik automjetit.

(3) Ndermarrja publike lidh marreveshje për kryerjen e puneve për kompensim për shfrytezimin e rrugeve publike për automjete dhe automjete me rimorkio që pronaret e automjeteve e paguajne gjate regjistrimit të automjetit, me persona juridike të autorizuar për kryerje të kontrollit teknik të automjetit.

(4) Nga mjetet e paguara në llogari të Ndermarrjes publike, e të realizuara në baze të kompensimit nga paragrafi (1) i ketij neni, 50% jane të hyra të Ndermarrjes publike dhe shfrytezohen për ndertimin, rikonstruktimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve publike, e 50% u ndahen komunave, perkatesisht qytetit të Shkupit, për ndertimin, rikonstruktimin, rehabilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve dhe rrugicave komunale, në pajtim me programin vjetor për ndertimin, rikonstruktimin, rehabilitimin, mirembajtjen dhe mbrojtjen e rrugeve dhe rrugicave komunale.

(5) Ndarjen e mjeteve komunave, perkatesisht qytetit të Shkupit, e kryen Ndermarrja publike në baze të kriterëve si vijojne: gjatesia së rrugeve dhe rrugicave komunale, numrit të automjeteve të regjistruara në komune dhe numrit të banoreve në komune dhe siperfaqes së komunes.

(6) Menyren e ndarjes së mjeteve nga paragrafi (4) i ketij neni, e percakton ministri i Transportit dhe lidhjeve.

(7) Për realizimin e mjeteve nga paragrafi (4) i ketij neni, komunat, perkatesisht qytetit të Shkupit paraqesin raport te Ndermarrja publike."

Neni 33

Në nenin 61 paragrafi (1) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".

Neni 34

Në nenin 62 fjalet: "me propozim të Agjencise" zevendesohet me fjalet: "në baze të mendimit nga Ndermarrja publike".

Neni 35

Pas nenit 65-a shtohet neni i ri 65-b, si vijon:

"Neni 65-b

(1) Pikat pagesore jane nën videombikeqyrje të perhershme të procesit të arketimit të takses rrugore.

(2) Videoregjistrimi paraqet deshmi për parregullsite e konstatuara gjate arketimit të takses rrugore.

(3) Materiali i incizuar nga paragrafi (1) i ketij neni detyrimisht ruhet gjashte muaj, pas kesaj materiali zhduket, pervec materialit që paraqet deshmi për procedure penale apo kundervajtese, me të cilin procedohet në pajtim me ligjin."

Neni 36

Në nenin 66 paragrafi (1) pika 2 fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".

Në paragrafin (3) fjala "Agjencia" zevendesohet me fjalet: "Ndermarrja publike".

Neni 37

Në nenin 69-a pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Për menjanimin e parregullsive të konstatuara sipas nenit 65-b të ketij ligji, inspektori ka të drejte dhe për detyre që subjektit të mbikeqyrjes t'i paraqese kallezim perkates penal apo kundervajtes."

Neni 38

Në nenin 77 paragrafi (1) pika 3 ndryshohet si vijon:
"vepron në kundërshtim me nenin 60 paragrafi (2) të këtij ligji ose nëse nuk kryen pagese të mjeteve sipas dispozitave të nenit 66-d të këtij ligji;".

Neni 39

Në nenin 78 paragrafi (1) pika 1 shlyhet.
Pikat 2, 3 dhe 4 behen pika 1, 2 dhe 3.
Pika 5 shlyhet.
Pikat 6, 7, 8, 9, 10, 11, dhe 12 behen pika 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10.

Pas pikes 13 që behet pika 11 shtohet pika e re 12, si vijon:

"12) kryen kundërvajtje të percaktuar sipas nenin 65-b paragrafi (2) të këtij ligji".

Në paragrafin (3) numrat "pikat 4, 7 dhe 10" zevendesohen me numrat "pikat 3, 5, 8 dhe 12".

Neni 40

Në nenin 80 paragrafi (1) numrat "6, 7, 8, 9, 10 dhe 11" zevendesohen me numrat "4, 5, 6, 7, 8 dhe 9".

Në paragrafin (2) numrat "10 dhe 11" zevendesohen me numrat "8 dhe 9".

Në paragrafi (6) numrat "10 dhe 11" zevendesohen me numrat "8 dhe 9".

Neni 41

Në nenin 81 paragrafi (1) numrat "1, 2, 3, 4, 5, 10 dhe 11" zevendesohen me numrat "1, 2, 3, 8 dhe 9".

Neni 42

Në nenin 81 paragrafi (1) fjalet: "78 paragrafi (1) pikat 6, 7, 8 dhe 9" zevendesohen me fjalet: "78 paragrafi (1) pikat 4, 5, 6 dhe 7".

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 43

Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 45 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të miratojë akt për themelimin e Ndermarrjes publike nga neni 14 paragrafi (1) të këtij ligji.

Ndermarrja publike do të fillojë me punë në ditën e regjistrimit në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë.

Deri në fillimin me punë të Ndermarrjes publike, Agjencia për Rruge Shtetërore vazhdon t'i kryejë punët në kompetencë të saj sipas Ligjit për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11 dhe 44/12).

Në ditën e fillimit me punë Ndermarrja publike i merr të punësuarit, mjetet dhe pronën, arkivin, si dhe të drejtat dhe detyrat e Agjencia për Rruge Shtetërore.

Neni 44

Marreveshjet e lidhura ndërmjet Agjencisë për Rruge Shtetërore me Ndermarrjen Publike për Mirembajtje dhe Mbrojtje të Rrugeve Magjistrale dhe Rajonale Makedonija pat - Shkup, për punë të mirembajtjes, mbrojtjes së rrugëve shtetërore dhe arketim të takses rrugore, vazhdojnë deri në kalimin e afatit për të cilin janë lidhur, me mundësi vazhdimi të tyre deri në zgjedhjen e personit juridik në shpallje publike sipas nenit 58 paragrafi (3) të këtij ligji.

Neni 45

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për transformim të Ndermarrjes Publike për Mirembajtje dhe Mbrojtje të Rrugeve Magjistrale dhe Rajonale "Makedonija pat" - Shkup ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 53/2009).

Neni 46

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për rrugë publike.

Neni 47

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3986.

Врз основа на член 10, став (3) од Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“, бр. 158/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА ЈАВНИОТ ПОВИК И БРОЈОТ НА ЈАВНИ ПОВИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ВО 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува времетраењето на јавниот повик и бројот на јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит во 2013 година.

Член 2

(1) Во текот на 2013 година ќе се објават најмалку четири јавни повици за пријавување на граѓани за добивање субвенциониран станбен кредит.

(2) Јавните повици ќе бидат објавени со следното времетраење:

- Првиот јавен повик ќе трае од 2 јануари до 15 февруари 2013 година;

- Вториот јавен повик ќе трае од 16 февруари до 31 март 2013 година;

- Третиот јавен повик ќе трае од 1 април до 30 април 2013 година и

- Четвртиот јавен повик ќе трае од 1 мај до 31 мај 2013 година.

(3) Министерството за финансии при објавување на првиот јавен повик ќе ги информира граѓаните на Република Македонија и за вториот, третиот и четвртиот јавен повик, нивниот почеток и завршување и можноста за поднесување на апликации во роковите утврдени со оваа одлука, при објавување на вториот јавен повик ќе информира за третиот и четвртиот јавен повик, а при објавување на третиот јавен повик соодветно ќе информира за четвртиот јавен повик.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-10021/1 Заменик на претседателот
25 декември 2012 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3987.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на Градот Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ**

Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 2, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 4, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 5, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 7, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 8, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 10, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 11, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 12, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 13, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 14, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Во членот 1, став 15, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21969170“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056297“.

Бр. 41-9722/2
27 декември 2012 година Од Владата
Скопје на Република Македонија

3988.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движна ствар на општина Охрид, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ОХРИД**

Во член 1, став 1, во алинеја 2 наместо: „ISB 6.7E5285B 21969170“, треба да стои : „ISB 6.7E5285B 22056276“.

Бр. 41-9723/2
27 декември 2012 година Од Владата
Скопје на Република Македонија

3989.

По извршеното срамнување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок на користење и пренесување на правото на сопственост на движни ствари на градот Скопје, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 162/2012, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ**

Во членот 1, став 1, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 2, во алинеја 1 зборовите „LZYTGBGE60C1034150“ се заменуваат со зборовите „LZYTGBGE62C1034151“; Во членот 1, став 2, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 3, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 4, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 5, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 6, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 7, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 8, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 9, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“; Во членот 1, став 10, во алинеја 2 зборовите „ISB 6.7E5285B 21954407“ се заменуваат со зборовите „ISB 6.7E5285B 22056608“.

Од Владата
на Република Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

3990.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02, 96/04, 120/05, 52/06, 139/06, 6/07, 160/07, 159/08, 20/09, 139/09, 171/10 и 135/11), министерот за финансии

О Б Ј А В У В А

1. Личното ослободување утврдено во член 10 став 1 точка 3) од Законот за персоналниот данок на доход, за 2013 година на годишно ниво, изнесува 87.228,00 денари.

2. Личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.269,00 денари, согласно со член 15-а став 2 од Законот за персоналниот данок на доход.

Бр. 20-46266/1
26 декември 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3991.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД КУМАНОВО

1. За судија на Основен суд Куманово е избран:
- Саша Ѓорѓевиќ – судски соработник во Основен суд Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1957/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3992.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија се избрани:

- Џемали Саити - судија на Виш управен суд;
- Марика Матеска – судија на Апелационен суд Скопје;

- Лидија Тасева - судија на Апелационен суд Скопје

и
- Снежана Ѓорѓиевска - Зекирија - судија на Апелационен суд Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1958/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3993.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

1. За судии на Основен суд Скопје 1 Скопје се избрани:

- Душан Јосифов- кандидат од редот на Академијата за судии и јавни обвинители;

- Софија Лаличиќ – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје и

- Ленка Давиткова – судски соработник во Основен суд Скопје 1 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1959/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3994.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД КОЧАНИ

1. За судија на Основен суд Кочани е избран:

- Спиро Борисов – судски соработник во Основен суд Кочани.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1960/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3995.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 2 СКОПЈЕ

1. За судија на Основен суд Скопје 2 Скопје е избран:

- Аритон Ала – адвокат од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1962/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

3996.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и член 42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД
СКОПЈЕ

1. За судии на Апелационен суд Скопје се избрани:

- Розалинда Ристевска- судија на Основен суд Скопје 2 Скопје и

- Маја Маркова – Котевска - судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1961/1
25 декември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3997.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 25.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО
НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од МХЕ Брајчино 1, издадена со Одлука УП1 бр. 07-64/12 од 05.09.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 111/12) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-64/12
25 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје, ул. „Мајаковски“ бр. 3/М2, Скопје, Република Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
25.12.2012 година

4. Датум до кога важи лиценцата
25.12.2047 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 91.01.1/12

6. Број на деловниот субјект – 6320210

7. Единствен даночен број – 4030008018376

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „Брајчино 1“, од 704 kW, изградена на КП бр. 191/4, 3519/10, 93/7, 94/14, 88/12, 94/15, 3521/4 и 191/7 со Имотен лист бр. 520 во КО Брајчино, Општина Брајчино.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво-то за производство, трговија и услуги МАЛИ ХИДРО ЕЛЕКТРАНИ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: носител на лиценца) како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;
- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;
- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,
- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;
- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;
- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;
- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);
2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - примените сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори,

инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА

- број на производни единици (агрегати):.....еден
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
- тип Пелтон вертикална
- производител.....GUGLER Water Turbines GmbH, Goldwörth, AUSTRIA
- нето пад112 m
- номинален проток.....0.75 m³/s
- број на вртежи.....600 RPM
- максимална моќност.....740 kW
- тип, производител и номинални податоци за генераторот:
- тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
- вратило вертикално
- работен напон 0,4 kV
- фреквенција 50 Hz
- производител.....MARRELI GENERATORS ITALY
- номинална привидна моќност.....880 kVA
- номинална активна моќност.....704 kW
- број на вртежи.....600 RPM
- cosφ.....0.8
- ниво на заштита.....IP23
- класа на изолација.....F
- тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
- тип.....трофазен сув, поставен на челични шини анкерисани во фундамент од армиран бетон
- производител.....SIEMENS GERMANY
- преносен однос.....0,4/10 kV / kV
- моќност.....1000 kVA
- фреквенција.....50 Hz
- напон на краток спој.....6 %

3998.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11 и 136/11) на седницата одржана на ден 27.12.2012 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Со оваа Одлука се продолжува важноста и примената на подолунаведените одлуки од 1.1.2013 до 31.7.2013 година и тоа :

1. Одлука број УП1 бр. 08-167/12 од 27.7.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход за производство на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2012 година на **ТОПЛИФИКАЦИЈА АД** Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/12);

2. Одлука УП1 бр. 08-166/12 од 27.7.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход за дистрибуција на топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2012 година на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија **ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ** Скопје, („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/12);

3. Одлука број УП1 бр.08-168/12 од 27.7.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 година **Снабдување ЦЕНТАР ДООЕЛ** Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/12);

4. Одлука УП1 бр. 08-162/12 од 27.7.2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/12), за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 година на **Снабдување ЗАПАД ДООЕЛ** Скопје;

5. Одлука УП1 бр. 08-165/12 од 27.7.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход и тарифни ставови за вршење на енергетската дејност снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 година на **Снабдување ИСТОК ДООЕЛ** Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/12);

6. Одлука УП1 бр. 08-163/12 од 27.7.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење и тарифни ставови за 2012 година на Скопје **Север АД** Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/12);

7. Одлука број УП1 бр. 08-79 од 29.2.2012 година, за утврдување на регулиран максимален приход и регулирана просечна цена за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за 2012 година на **АД ЕЛЕМ** подружница Енергетика Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/12).

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-167/12
27 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3999.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на **ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво** за производство на електрична енергија, трговија и услуги **ДОО Скопје**, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На **ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво** за производство на електрична енергија, трговија и услуги **ДОО Скопје**, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „**ЧЕЛСИ СОЛАР 1**“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: **ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво** за производство на електрична енергија, трговија и услуги **ДОО Скопје**, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: **PP-PV-41**

- назив на електроцентралата: „**ЧЕЛСИ СОЛАР 1**“
- податоци за локација на електроцентралата: ул.„2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „**ЧЕЛСИ СОЛАР 1**“, УП 1 бр. 08-94/12 од 30.05.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „**ЧЕЛСИ СОЛАР 1**“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-276/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4000.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-42

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“
- податоци за локација на електроцентралата: ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“, УП 1 бр. 08-95/12 од 30.05.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-278/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4001.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ со инсталирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-22

- назив на електроцентралата: „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола

- инсталирана моќност на електроцентралата: 993,6 kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“, УП1 бр. 08-22/12 од 12.03.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 26 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-280/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4002.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „КАРАЦИНЕЦ 1“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-24

- назив на електроцентралата: „КАРАЦИНЕЦ 1“

- податоци за локација на електроцентралата: КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево

- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 модули со моќност на модули од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 61.000 kWh

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРАЦИНЕЦ 1“, УП1 бр. 08-27/12 од 12.03.2012 година;

- согласно Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 176/11 и бр.19/12), во зависност од инсталираната моќност на фотонапонската електроцентрала „КАРАЦИНЕЦ 1“ се одобрува користење на повластена тарифа од 30 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-283/12

26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4003.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“ со инсталирана моќност од 993,6 kW и со локација на КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија ТОРПЕДО СОЛАР ГТ увоз - извоз ДОО Битола, со седиште на ул.Стив Наумов бр.124 Битола

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-22

- назив на електроцентралата: „ТОРПЕДО - СОЛАР ГТ“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.575/2, КО Долно Егри, м.в. Брегови, село Егри, Општина Битола

- инсталирана моќност на електроцентралата: 993,6 kW (4320 модули со моќност на модули од 230 W)

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 26.12.2027 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-279/12

26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4004.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-41

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 1“
- податоци за локација на електроцентралата: ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП.бр.1552, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 26.12.2027 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-275/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4005.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“ со инсталирана моќност од 49,92 kW и со локација на ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: ЧЕЛСИ СОЛАР Друштво за производство на електрична енергија, трговија и услуги ДОО Скопје, со седиште на ул. Скупи, бр. 66, Карпош
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-42

- назив на електроцентралата: „ЧЕЛСИ СОЛАР 2“
- податоци за локација на електроцентралата: ул. „2“, Индустриска зона Пехчево, КП. бр.1546/1, КО Пехчево, во м.в. Чуката, Општина Пехчево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,92 kW (208 панели со моќност на панел од 240 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 59.749 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 26.12.2027 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-277/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4006.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр.16/11 и 136/11) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12 и 97/12), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 26.12.2012 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „КАРАЦИНЕЦ 1“ со инсталирана моќност од 49,68 kW и со локација на КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРМАК ДОО Скопје со седиште на ул. Роберт Кох бр.1/2-3, Скопје
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-24

- назив на електроцентралата: „КАРАЦИНЕЦ 1“
- податоци за локација на електроцентралата: КП 1943, КО Мирковци, м.в. Караджинец, Општина Чучер Сандево
- инсталирана моќност на електроцентралата: 49,68 kW (216 модули со моќност на модули од 230 W)
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 61.000 kWh
- датум на престанок на важење на ова решение: 26.12.2027 година

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-282/12
26 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

4007.

Врз основа на член 27 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11 и 136/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27.12.2012 година, донесе

П Р А В И Л А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 1

(1) Во Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на РМ“ бр.57/12), во членовите 177, 178 и 179, датумот „01.01.2013 година“ се менува и гласи: „01.07.2013 година“.

Член 2

(1) Во членот 181, датумот „31.12.2012 година“ се менува и гласи: „30.06.2013 година“.

Член 3

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за пазар на електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2451/1
27 декември 2012 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4008.

Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 120-а став 2 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007, 98/2008, 83/10, 13/12, 59/12 и 123/12), на ден 24.12.2012 година, донесе

П Л А Н ЗА НАМЕНА И РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС

I. ПРЕДМЕТ

Член 1

Со овој План се определува намената и распределбата на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.

Член 2

Намената и распределбата се вршат согласно Законот за радиодифузна дејност, Закон за електронските комуникации и одредбите од финалните акти на Регионалната конференција за радиокомуникации за планирање на дигитални терестријални радиодифузни служби во деловите од Регионите 1 и 3, во фреквенциски опсези 174-230 MHz и 470 – 862 MHz (во понатамошниот текст RRC-06), како и Регионалната спогодба за спроведување на финалните акти на RRC-06 од Меѓународната унија за телекомуникации (ITU).

II. ДЕФИНИЦИИ

Член 3

Одделни изрази употребени во овој План го имаат следново значење:

1. **Зона на распределба** (Allotment zone) е определено географско подрачје во кое се користат фреквенции – канали, одредени за таа зона со RRC-06.

2. **Радиодифузна дејност на регионално ниво** е радиодифузна дејност што ја врши радиодифузер што обезбедува опфат на гледаност на најмалку 80% од населението на подрачје на зоната на распределба.

3. **Период на истовремено емитување** (simulcast period) е период на истовремено емитување на аналогни и дигитални телевизиски сервиси.

4. **Дигитален терестријален мултиплекс** (MUX) е стандардизиран проток на низа од сигнали кој содржи телевизиски, радио програмски сервиси, дополнителни услуги и други придружни информации и податоци и кој до крајните корисници се емитува преку еден терестријален радиофреквенциски канал.

5. **Дигитален терестријален систем** е електронска комуникациска мрежа која содржината на дигитален терестријален мултиплекс ја емитува до крајните корисници по пат на терестријална радиокомуникација.

6. **Слободено емитување** (Free-to-air) е емитување на некодирани радио и телевизиски сервиси наменети за јавноста.

7. **Електронски водич за програми** (Electronic program guide, EPG) е функција која овозможува информација за распоредот на содржините на телевизиски сервиси и директен пристап до содржините.

8. **MUX** – (MUltipleX) - Мултиплекс.

9. **MPEG** - (Moving Picture Expert Group) – Стандарди за компресија на дигитално видео

10. **SD** – (Standard Definition) – Стандардна дефиниција на слика.

11. **HD** – (High Definition) – Висока дефиниција на слика.

12. **DVB-T** – (Digital Video Broadcasting Terrestrial) – Терестријална дигитална радиодифузија.

13. **API** – (Application Program Interface) – отворен интерфејс.

14. **ITU** – (International Telecommunication Union) - Меѓународната унија за телекомуникации.

III. НАМЕНА НА ДИГИТАЛНИТЕ ТЕРЕСТРИЈАЛНИ МУЛТИПЛЕКСИ

Член 4

Мултиплексите MUX1, MUX2 и MUX3 се наменети за дигитално реемитирање на телевизиски програмски сервиси, со условен пристап.

Мултиплексите MUX4 и MUX5 се доделени на користење на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, а се наменети за дигитално емитување на Јавните програмски сервиси на Македонската радиотелевизија.

Мултиплексите MUX6 и MUX7 се наменети за слободно (free-to-air) дигитално емитување на телевизиски програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва кои имаат добиено дозвола за вршење на радиодифузна дејност од Советот за радиодифузија, за опфат на гледаност на државно и регионално ниво.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА ПРЕНОСНИТЕ КАПАЦИТЕТИ НА ДИГИТАЛЕН ТЕРЕСТРИЈАЛЕН МУЛТИПЛЕКС

Член 5

Операторот на јавна комуникациска мрежа за мултиплексите MUX6 и MUX7 треба да ги исполни техничките карактеристики на DVB-T (EN 300 744) мрежата пропишана во одобрението за користење на радиофреквенции за дигитален терестријален мултиплекс издадена од страна на АЕК и треба да обезбеди мрежа со која се овозможува опфат на гледаност на над 80% од населението.

Минималниот капацитет на мултиплекс во DVB-T мрежата изнесува 22 Mbps по мултиплекс во сите зони на распределба.

Член 6

Преносните капацитети на MUX6 и MUX7 треба да обезбедат пренос на телевизиски програмски сервиси во стандардна дефиниција (SDTV) и во висока дефиниција (HDTV) со стандардот за видео компресија (кодирани на слика и тон) ITU-T H.264 | ISO/IEC 14469 (MPEG 4 AVC).

Член 7

За содржините на телевизиските сервиси со стандардна дефиниција (SDTV) потребен проток на податоци изнесува од 1,5 – 2,5 Mbps, вклучувајќи го и преносот на дополнителните услуги.

За содржините на телевизиските сервиси со висока дефиниција (HDTV) потребен проток на податоци изнесува од 4 – 8 Mbps, вклучувајќи го и преносот на дополнителните услуги.

Технички параметри за аудиовизуелни содржини со стандардна дефиниција (SD) и со висока дефиниција (HD) се прикажани во Прилог 1.

Член 8

Операторите на дигитални мултиплекси се обврзани да обезбедат електронски водич за програми (EPG) за секој телевизиски програмски сервис. Радиодифузните кои ги обезбедуваат програмските сервиси се обврзани навремено и редовно да доставуваат информации - содржини за EPG.

Член 9

Операторите на дигитални мултиплекси ќе обезбедат пренос на дополнителни услуги:

- повеќејазично титлување, обезбедено од трговските радиодифузни друштва;
- повеќеканален тон, обезбеден од трговските радиодифузни друштва;
- телетекст, обезбеден од трговските радиодифузни друштва;
- отворен интерфејс (API).

Член 10

Капацитетот на поединечен MUX (22 Mbps) е доволен за емитување на 10 телевизиски програмски сервиси со стандардна дефиниција или 3 телевизиски програмски сервиси со висока дефиниција.

Член 11

Распоредот на телевизиските програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва во електронскиот водич за програма (EPG) за MUX6 и MUX7 го определува Советот за радиодифузија, еднаш годишно, според опфатот и податоците за уделот во гледаноста. Први ќе бидат сервисите на државно ниво, потоа сервисите на ниво во зона на распределба, според официјалните податоци за гледаноста содржани во Анализата на пазарот на радиодифузната дејност од претходната година.

V. ЗОНИ НА РАСПРЕДЕЛБА И МУЛТИПЛЕКСИ

Член 12

Во Република Македонија, според финалните акти на RRC-06 определени се:

- Осум (8) зони на распределба: D1 - Црн Врв, D2 - Страцин, D3 - Туртел, D4 - Боскија, D5 - Пелистер, D6 - Мали Влај, D7 - Стогово и D8 - Попова Шапка и
- Една (1) подзона, D9 – Водно за подрачјето на град Скопје, која се содржи во зоната D1 -Црн Врв.

Во Прилог 2 се дадени зоните на распределба

- Во секоја зона и подзоната на распределба има по 8 радиофреквенциски канали од кои се формирани 8 мултиплекси.

Во Прилог 3. е дадена распределбата на мултиплекси во зоните на распределба.

Член 13

Програмските сервиси на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма со државен опфат, ќе бидат емитувани во сите зони на распределба.

Програмските сервиси на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма со регионален опфат, вклучувајќи ја подзоната Водно – Скопје, се емитуваат во зоната на распределба за која имаат добиено дозвола за вршење на радиодифузна дејност.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 14

Овој План влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 01-6569/1
26 декември 2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
Претседател,
м-р **Зоран Трајчевски**, с.р.

Прилог 1. Технички параметри за аудиовизуелни содржини со стандардна дефиниција (SD) и со висока дефиниција (HD):

	SD	HD (1080i)
Брзина на видео рамка	25 Hz p (progressive) / 50 Hz i (interlaced)	25 Hz p (progressive) /50 Hz i (interlaced)
Формат на слика	4:3 или 16:9	16:9
Резолуција	720 x 576 / 1280 x 720	1920 x 1080
Аудио фреквенција на семплирање	48 kHz	48 kHz
Проток на податоци	Варијабилен од 1,5 – 2,5 Mbps	Варијабилен од 4 – 8 Mbps

Прилог 2. **ЗОНИ НА РАСПРЕДЕЛБА**



Прилог 3.**РАСПРЕДЕЛБАТА НА МУЛТИПЛЕКСИ ВО ЗОНИТЕ НА РАСПРЕДЕЛБА**

Ознака	Име на зоната	Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје			ЈП Македонска радиодифузија		ОНЕ Телекомуникациски услуги ДОО Скопје	
		MUX 1	MUX 2	MUX 3	MUX 4	MUX 5	MUX 6	MUX 7
D1	Црн Врв	26	28	30	23	52	40	47
D2	Страцин	21	41	46	37	42	50	56
D3	Туртел	22	32	43	24	39	38	44
D4	Боскија	21	37	49	34	41	50	54
D5	Пелистер	25	29	33	22	37	38	42
D6	Мали Влај	32	39	41	26	36	44	50
D7	Стогово	51	57	59	28	43	21	31
D8	Попова Шапка	24	34	38	27	36	41	50
D9	Водно							25




Службен весник
на Република Македонија


www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012168